

# МОБЕС КВАЛИТЕТ под акредитација на EXEMPLAR GLOBAL организира ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ и ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ



- \* **ISO 9001:2015**  
Систем за управување со квалитет
- \* **ISO 14001:2015**  
Систем за управување со заштита на животна средина
- \* **ISO 45001:2018**  
Систем за управување со безбедност и здравје при работа
- \* **ISO 22000:2018**  
Систем за управување со безбедност на храна



**ISO 9001:2015**



**ISO 14001:2015**



**ISO 22000:2018**



**ISO 45001:2018**

Обуката се спроведува во согласност со правилата, упатствата и програмата на меѓународно признатата организација за обуки **Exemplar Global**. Учесниците ќе можат да се стекнат со компетенциите:

- \* **AU – Internal Auditor;**
- \* **TL – Lead / External Auditor;**
- \* **QM – Quality Management System;**
- \* **EM– Environmental Management System;**
- \* **OHS – Occupation Health & Safety Assessment;**
- \* **FSM – Food Safety Management.**

Обуката е по принципот на тренинг обука, каде што учесниците преку предавања, практични примери и вежби ќе стекнат нови и ќе ги унапредат постоечките знаења од стандардите ISO9001, ISO14001, ISO22000 и ISO45001. Обуката ќе им овозможи на организациите и учесниците преку утврдена методологија:

- \* да стекнат способност да ги идентификуваат потребните методи и техники за планирање, имплементација, и спроведување на интерни и екстерни проверки на менаџмент системи, со соодветна компетентност и ефикасност во реализација на истите;
- \* да го разберат концептот на интеграција на менаџмент системи, како поволност при имплементација и сертификација;
- \* да се стекнат со **МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ**.

## ОБУКАТА СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА:

- \* Директори и менаџери на организации;
- \* Координатори и консултанти за менаџмент системи;
- \* Проектни менаџери и Менаџери за човечки ресурси;
- \* Експерти за заштита на животна средина, за безбедност и здравје при работа и храна;
- \* Сите кои сакаат да напредуваат во своите професионални кариери.

## ДЕТАЛИ ЗА ОБУКАТА:

- \* Кандидатите добиваат материјали и литература, ручек, кафе и освежување за време на паузата;
- \* Датум на одржување:  
**13.03 – 16.03.2019 година**
- \* Последен датум за пријава:  
**11.03.2019 година**
- \* **За пријава на три или повеќе кандидати од иста организација следува попуст од 10%.**

### ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ:

тел: +389 2 3103 671 / +389 2 5297 705

моб: +389 75 531 077

e-mail: [info@mobeskvalitet.mk](mailto:info@mobeskvalitet.mk)

[contact@mobeskvalitet.mk](mailto:contact@mobeskvalitet.mk)

web: [www.mobeskvalitet.mk](http://www.mobeskvalitet.mk)